



Третирајќи теми од пчеларството спонтано се наметнаа темите на здравјето и здравата исхрана и темите за медоносни лековити растенија, климатските промени, зачувување на животната средина, природата и општествената правда. Сето ова е тема на една посебна наука која ги сублимира сите овие теми а тоа е **Екологијата**.

Foto: Високиот индекс на УВ зрачењето упатува на намалена озонска обвивка.

Поради тоа се наметна потребата да издвоиме посебна рубрика која ќе ги третира темите од **екологијата**, кои непосредно се врзани со биодиверзитетот во кој се наоѓа и пчелината заедница како значајна дел од играта во одржување на рамнотежата во природата.

Ќе навлеземе подлабоко во еколошките проблеми што се актуелни во светот и кај нас а кои посредно или непосредно делуваат врз пчелините заедници, пчелините производи и пчеларството во целина како и врз квалитетот на нашето живеење.

Основна и прва наша задача и цел е да се вклучиме во кампањите за будење на еколошката свест кај целокупната нашата популација вклучувајќи ги и пчеларите кои имаат посебен интерес во овие кампањи. И покрај постоењето на голем број невладини организации кои се занимаваат со проблемите на екологијата (неформално постојат околу 300 невладини организации) Македонија сеуште е недоволно информирана и организирана во борбата за загарантираните права на живеење во здрава, чиста незагадена еколошка средина, дека нашите граѓани имаат загарантирани права на здрава органска исхрана, дишење на чист воздух, пиење чиста здрава вода, живеење без прекумерна бучава и т.н.

Од горе изложеното произлегува дека ќе се залагаме за органско земјоделско производство, со што ќе ја утврдиме нашата

следна заложба.

Имајќи ја во предвид интерактивноста на нашиот сајт ќе се обидеме да ги вмрежиме сите еколошки пчеларски и други здруженија заинтересирани за здрава животна средина и здрав живот, со единствена цел да создадеме цврст зелен фронт, кој ќе успева да се справи со огромниот број проблеми од областа на екологијата во Македонија и пошироко.

Воедно ќе дадеме можност на поединци обични граѓани со свои статии коментари и прашања да ги изложат воочените еколошки проблеми од нивните непосредни животни средини и да дадат предлози за ублажување на негативното влијание на еколошките проблеми, нивното надминување и решавање.

Ќе ги објавуваме сите **еко - проекти** и акци кои се значајни за нас .

Редовно ќе ги објавуваме и сите **еко-новости** во Македонија и странство.